



PANTHEON - Продажба и набавка – основи SE/ME

Содржина:

Нарачки, Материјално >> 2 школски часа

Препорачано предзнаење: Познавање на деловните процеси и поврзани документи.

Планирани клучни точки и содржински целини:

1.	Преглед на м. Нарачки
2.	Преглед на м. Материјално (издавање и прием)

1. Поглавје |

Преглед на м. Нарачки

- Преглед на документите за нарачки детално
- Објаснување на главата на документот, лента со алатки и позициите во документот
- Креирање на нарачка до купувач и нарачка до добавувач
- Преглед на извештаи за нарачки, објаснување на филтрите за пребарување
- Креирање на документ за прием од нарачка на добавувач
- Креирање на документ за издавање од нарачка на купувач



2. Поглавје |

Преглед на м. Материјално

- Преглед на документите за прием детално
- Објаснување на главата на документот, лентата со алатки и позициите во документот
- Креирање на трошковна фактура док. 120
- Креирање на фактура со прием на залиха во магацин док. 100
- Креирање на фактура за прием на ОС док. 110
- Креирање на фактура за прием од странски добавувач док. 190, објаснет е внесот на полиња при креирање на набавната калкулација
- Креирање на документ за интерен прием док. 170
- Креирање на збирен документ за прием док. 150
- Креирање на документ за прием преку опцијата ДОДАЈ од док. 020
- Преглед на документите за издавање детално
- Креирање на документ за издавање, док. 300
- Креирање на документ за извоз, док. 380
- Креирање на интерен документ за издавање, док. 350
- Креирање на збирен документ за издавање, док. 390
- Креирање на документ за издавање преку опцијата ДОДАЈ од док. 010
- Преглед на периодичното фактурирање и која е функционалноста на истото
- Преглед на извештаи за документи за издавање и прием